



Информативен документ за надоместоците



Назив на давателот на платежна сметка: **ТТК Банка АД Скопје**

Назив на платежната сметка: **Платежна сметка во странска валута**

Датум: 1.1.2023 година

Овој документ содржи информации за надоместоците за користење на главните услуги поврзани со платежната сметка. Ќе ви овозможи споредба на тие трошоци со трошоците на другите сметки.

Надоместоци може да се наплатуваат и за користење на услуги кои не се наведени во овој документ. Целосните информации се достапни во документите Тарифа за надоместоци на услуги на ТТК Банка АД Скопје во делот кој се однесува на работењето на физички лица со платежни сметки, Одлука за каматни стапки на ТТК Банка АД Скопје во делот кој се однесува на работењето на физички лица со платежни сметки кои се објавени и достапни на веб страницата на ТТК Банка АД Скопје www.ttk.com.mk.

Поимникот кој содржи термини кои се употребени во овој документ е достапен без надоместок.

Услуга	Надоместок
Општи услуги поврзани со сметка	
Одржување на платежна сметка (платежна сметка во странска валута)	Месечен надоместок: 30 мкд (за валута цхф 0,05% мин. 100 мкд макс. 500 мкд)
	Вкупен годишен надоместок: 360 мкд (за валута цхф од мин. 1.200 мкд до макс. 6.000 мкд)
Онлајн користење на услуги поврзани со платежна сметка	Преку интернет (ТТК Е-Bank) Месечен надоместок: без надоместок Вкупен годишен надоместок: без надоместок
	Преку мобилна апликација (ТТК М-Bank) Месечен надоместок: без надоместок Вкупен годишен надоместок: без надоместок
Плаќање (освен со картички)	
Кредитен трансфер во денари во земјата	Услугата не е достапна
Кредитен трансфер во евра во странство	Плаќање во евра во странство шалтер до 9.000 мкд 50 мкд + 300 мкд СВИФТ

	(во ден. противвредност на на валутата која се испраќа)	ОУР трошоци 500 мќд
	од 9.001 мќд (во ден. противвредност на на валутата која се испраќа)	0,15% мин. 350 мќд + 300 мќд СВИФТ ОУР трошоци 500 мќд
Кредитен трансфер во валута различна од евра во странство	Плаќање во евра во странство шалтер до 9.000 мќд (во ден. противвредност на на валутата која се испраќа)	50 мќд + 300 мќд СВИФТ ОУР трошоци 500 мќд
	од 9.001 мќд (во ден. противвредност на на валутата која се испраќа)	0,15% мин. 350 мќд + 300 мќд СВИФТ ОУР трошоци 500 мќд
Прилив од странство	Обработка на налог од странство	
	Прилив од странска пензија поединечно пристигната	1,50% мин. 150 мќд
	Прилив од странска пензија директно од странска банка поединечно пристигната	0,50% мин. 250 мќд
Траен налог	Прилив од дознака	без надоместок
	Договарање на траен налог	без надоместок
	Извршување на траен налог во корист на сметка кај давателот на платежни услуги (ТТК Банка АД Скопје)	без надоместок
Картички и готовина		
Издавање дебитна картичка	Услугата не е достапна	
Издавање кредитна картичка	Услугата не е достапна	
Повлекување готовина на шалтер	Подигнување готовина	0,10% мин. 30 мќд макс. 300 мќд
	Подигнување готовина со еднократна исплата исплата од дознака	до 6.000 мќд- 100 мќд од 6.001 мќд - 0,30% мин. 150 мќд

	Подигнување готовина со еднократна исплата на прилив од странска пензија поединечно пристигната	без надоместок
	Подигнување готовина со еднократна исплата по основ на прилив од странска пензија (по список)	1,50% мин. 150 мкд
	Подигнување готовина по основ на прилив од странска пензија директно од странска банка	0,50% мин. 250 мкд
Повлекување готовина со дебитна картичка на банкомат	Услугата не е достапна	
Повлекување готовина со кредитна картичка на банкомат	Услугата не е достапна	
Пречекорување		
Дозволено пречекорување	Услугата не е достапна	